



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 20 март 1982

Скопје

Број 11

Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

82.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 3 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Димоски Горѓи Наум, од Охрид,
2. Бакрачески Владо Арсо, од с. Радожда,
3. Ивановски Александар Душан, од Скопје,
4. Предарски Панчо Ванчо, од Струмица.

II

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Ристески Иљо Алексо, од Охрид,
2. Ристеска Никола Славка, од Охрид.

III

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Николовски Киро Томе, од с. Г. Лисиче.

IV

Изречената казна затвор во траење од 5 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Скоро Арслам Фадице, од Струга.
2. Камчев Иго Александар, од Кавадарци.

V

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Гиговски Благоја Слободан, од Скопје.

VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Горшовски Стојан Славе, од Скопје.

VII

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јонуз Јонуз Мефаил, од Скопје.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 9 месеци на:

1. Николовски Никола Паскал, од Скопје.
2. Томов Илија Стојче, од Скопје.

IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Ајрушев Демир Рифат, од Штип,
2. Џури Џемаил Бејтула, од Скопје.

X

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-176

3 март 1982 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

83.

Врз основа на член 18 од Законот за обезбедување постојани средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1981 до 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 31/81), републичкиот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ОСНОВИЦАТА, ПРЕСМЕТУВАЊЕТО, УПЛАТУВАЊЕТО И НАСОЧУВАЊЕТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Во Упатството за начинот на утврдувањето на основницата, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата („Службен весник на СРМ“, бр. 34/81 и 3/82), во точката 6, запирката по заградата и зборовите: „а преку преодната и собирната сметка на задолжителниот заем што се води кај Службата на општественото книговодство“ се бришат.

2. Точката 7 се брише.

3. Досегашните точки 8 и 9 стануваат 7 и 8.

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2325/1

26 февруари 1982 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,

Ристо Филиповски, с. р.

84.

Врз основа на точка 50, став 1 од Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници и за начинот на известување на корисниците на тие приходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/80 и 70/81), републичкиот секретар за финансии, во согласност со Службата на општественото книговодство на Социјалистичка Република Македонија Централа — Скопје, издава

НАРЕДБА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ

1. Обврзниците на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот (обврзници) ги уплатуваат придонесите на уплатните сметки определени со Наредбата за сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и другите самоуправни организации и заедници, за начинот на уплатување на тие приходи и за начинот на известување на корисниците на тие приходи (сојузна наредба) и на потсметките на уплатните сметки пропишани со оваа наредба.

2. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за самоуправните интересни заедници од областа на насоченото образование и научните дејности образувани на територијата на Републиката се уплатуваат на уплатните сметки определени со сојузната наредба и на потсметките на уплатните сметки означени во Списокот на потсметките на уплатните сметки, а според поединечните стапки искажани во прегледот број 1, кои се составен дел на оваа наредба.

6) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските,
— потсметка бр. 843-31567 — Придонес од доходот за насоченото образование од сообраќајот и врските,

7) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,
— потсметка бр. 843-31572 — Придонес од доходот за насоченото образование од трговијата, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,

8) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,

— потсметка бр. 843-31588 — Придонес од доходот за насочено образование од здравството и социјалната заштита,

— потсметка бр. 843-19415 — Придонес од личен доход за насочено образование од здравството и социјалната заштита,

9) Општа самоуправна интересна заедница на насоченото образование,

— потсметка бр. 843-31593 — Придонес од доходот за Општата заедница на насоченото образование,

10) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството и електроиндустријата и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58608 — Придонес од доходот за научните дејности од рударството и други,

— потсметка бр. 843 — 60907 — Придонес од личен доход за научните дејности од рударството и други,

11) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството,

преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58613 — Придонес од доходот за научните дејности од земјоделството и други,

— потсметка бр. 843 — 60912 — Придонес од личен доход за научните дејности од земјоделството и други,

12) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата на градежни материјали, сообраќајот и врските и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58629 — Придонес од доходот за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

— потсметка бр. 843-60928 — Придонес од личен доход за научните дејности од градежништвото, сообраќајот и други,

13) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58634 — Придонес од доходот за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

— потсметка бр. 843-60933 — Придонес од личен доход за научните дејности од хемиската, текстилната индустрија и други,

14) Самоуправна интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,

— потсметка бр. 843-58655 — Придонес од доходот за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

— потсметка бр. 843-60949 — Придонес од личен доход за научните дејности од фармацевтската индустрија, здравството и други,

15) Општа самоуправна интересна заедница на научните дејности,

— потсметка бр. 843-58660 — Придонес од доходот за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други,

— потсметка бр. 843-61465 — Придонес од личен доход за научните дејности од графичката индустрија, угостителството и други.

Список на потсметки на уплатните сметки за уплата на придонесите

1) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметалите,

— потсметка бр. 843-31504 — Придонес од доходот за насочено образование од рударството, металургијата и др.

2) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија,

— потсметка бр. 843-31525 — Придонес од доходот за насочено образование од електроенергија, електроиндустрија и др.

3) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума,

— потсметка бр. 843-31530 — Придонес од доходот за насочено образование од хемиската, текстилната индустрија и др.

4) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија,

— потсметка бр. 843-31546 — Придонес од доходот за насочено образование од градежништвото и градежната индустрија,

5) Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија,

— потсметка бр. 843-31551 — Придонес од доходот за насочено образование од земјоделството, дрвната, тутунската и прехранбената индустрија.

Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита се уплатуваат со одделен налог за пренос на преодна сметка и по збирните стапки искажани во прегледот број 2, кој е составен дел на оваа наредба.

3. Придонесите од личниот доход на работниците и од доходот за општинските самоуправни интересни заедници се уплатуваат со одделни налози на преодните сметки по поодделни општини означени во прегледите на преодните сметки број 3, 4 и 5, а според збирните стапки искажани во прегледите, кои се составен дел на оваа наредба.

За уплатените придонеси од став 1 на оваа точка, организациите на здружен труд од подрачјето на град Скопје, на Службата на општественото книговодство на СР Македонија — Филијала 40100 — Скопје, ќе ги доставуваат податоци три-месечно за висината на основицата по општини.

Во збирните стапки се опфаќаат придонесите од став 1 на оваа точка и тоа:

1) придонесите од личниот доход на работниците од:

- а) стопанство за:
 - основно образование,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата, и
 - вработување.

- б) нестопанство за:
 - основно образование,
 - култура,
 - физичка култура,
 - социјална заштита,
 - здравство и здравствено осигурување,
 - општествена заштита на децата, и
 - вработување.

2) придонесите од доходот од стопанството за:

- култура,
- физичка култура,
- социјална заштита, и
- здравствено осигурување во случај на несреќа на работа или заболување од професионална болест.

4. Збирните стапки на придонесите од личните доходи што имаат иста основица за пресметување и плаќање се утврдуваат посебно:

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход се во иста општина, и

— кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатувачот на личниот доход не се во иста општина.

5. Уплатата на другите придонеси од личниот доход на работниците и од доходот, кои не се наведени во точките 2 и 3 на оваа наредба, се врши на сметките означени во сојузната наредба и според поединечните стапки утврдени со посебните одлуки.

6. Во налогот за пренос во одделот „Цел на дознаката“ се впишува основицата за пресметување на придонесите, збирната односно поединечната стапка (процент) и месецот за кој се уплатуваат придонесите од личниот доход односно доходот.

7. Средствата уплатени на преодните сметки од точка 3 на оваа наредба ќе ги распределува Службата на општественото книговодство на збирните

сметки на самоуправните интересни заедници според структурата на нивното учество со стапките вклучени во збирната стапка.

Празнењето на средствата од преодните сметки се врши еден ден порано од определениот рок за празнење на збирните сметки на корисниците на придонесите и даноците.

8. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на преодни сметки и на збирни стапки, за уплатување на придонесите од личниот доход од работен однос и од доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 9/81, 13/81, 29/81, 32/81 и 3/82).

9. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-2845/1-81

6 март 1982 година

Скопје

Републички секретар за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

ПРЕГЛЕД бр. 1

Поединечни стапки на самоуправните интересни заедници од насоченото образование и научните дејности образувани за територијата на Републиката

1. Придонеси од личен доход на работниците од нестопанството	
— насочено образование	3,55%
— научни дејности	0,40%
2. Придонеси од доходот од стопанството	
— насочено образование	2,32%
— научни дејности	0,20%

ПРЕГЛЕД бр. 2

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите на републичките самоуправни интересни заедници од областа на пензиското и инвалидското осигурување, општествената заштита на децата, основното образование и социјалната заштита

Стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1) од нестопанството	
— пензиско и инвалидско осигурување 9,60%	
— општествена заштита на децата 1,60%	
— основно образование 0,90%	
— социјална заштита 0,07%	
Збирна стапка 12,17%	40100-844-033-8061

2) Придонесите од личен доход на работниците од стопанство за Републиката самоуправна интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување, Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата и Републиката самоуправна интересна заедница за основно образование ќе се уплатуваат по поединечни стапки на собирните сметки отворени со сојузната наредба и тоа за:

- пензиско и инвалидско осигурување 9,60%
- општествена заштита на децата 1,60%
- основно образование-општа стапка 0,90% а во областа на дејностите, во производството на текстилни предива и ткаенини; готови текстилни производи; кожа и крзно; кожни обувки и галантерија; преработка и конзервирање на овошје и зеленчук; производство на кондиторски производи; и лични услуги и услуги во домаќинствата, стапката за основно образование изнесува 0,50%.

3) Придонес од доходот од стопанството

- социјална заштита 0,14%

ПРЕГЛЕД бр. 3

поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход се во иста општина
а) од стопанството

	Основно образование	Здравствено осигурување	Општествена заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	8,00	2,15	0,75	16,40	40410-844-001-8077
2. Битола	5,00	7,60	1,85	0,75	15,20	40300-844-002-8077
3. Брод Мак.	5,00	7,50	1,85	0,75	15,10	40321-844-003-8077
4. Валандово	4,90	7,50	1,90	0,38	14,68	41300-844-031-8077
5. Винаца Мак.	5,00	7,80	2,85	0,75	16,40	40401-844-032-8077
6. Гевгелија	4,00	7,50	2,20	0,40	14,10	41610-844-007-8077
7. Гостивар	5,00	7,50	1,85	0,75	15,10	41510-844-008-8077
8. Дебар	5,00	8,70	2,20	0,75	16,65	41030-844-004-8077
9. Делчево	5,00	8,00	1,85	0,75	15,60	40420-844-005-8077
10. Д. Хисар	6,00	7,60	2,45	0,75	16,80	40301-844-006-8077
11. Кавадарци	6,40	7,50	0,40	0,75	15,05	41620-844-009-8077
12. Кичево	6,00	7,20	1,85	0,75	15,80	40320-844-010-8077
13. Кочани	5,00	7,00	1,85	0,70	14,55	40400-844-011-8077
14. Кратово	5,00	7,50	1,85	0,65	15,00	40901-844-012-8077
15. Кр. Паланка	5,00	7,20	1,85	0,75	14,80	40910-844-013-8077
16. Крушево	5,10	7,50	0,50	0,75	13,85	41110-844-014-8077
17. Куманово	5,00	7,50	1,90	0,65	15,05	40900-844-015-8077
18. Неготино	5,40	7,70	2,05	0,75	15,90	41630-844-016-8077
19. Охрид	5,00	7,00	1,75	0,75	14,50	41000-844-017-8077
20. Прилеп	6,00	8,50	1,85	0,75	17,10	41100-844-018-8077
21. Пробиштип	4,50	7,50	2,17	0,75	14,92	41401-844-019-8077
22. Радовиш	5,35	8,00	1,85	0,66	15,86	41310-844-020-8077
23. Ресен	6,00	7,60	1,85	0,70	16,15	40310-844-021-8077
24. Св. Николе	5,80	8,10	1,85	0,75	16,50	41420-844-027-8077
25. Скопје*	4,60	6,20	1,85	0,40	13,05	40100-844-033-8077
26. Струга	4,15	7,60	2,00	0,75	14,50	41020-844-025-8077
27. Струмица	5,30	7,40	0,65	0,65	14,00	41300-844-026-8077
28. Тетово	5,00	7,50	1,85	0,60	14,95	41500-844-029-8077
29. Т. Велес	5,60	7,70	2,03	0,75	16,08	41600-844-030-8077
30. Штип	4,10	7,10	2,81	0,60	14,61	41400-844-028-8077

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

б) од нестопанството

Табела 3 Страна 1

	Основ. образование	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Здравствено осигурување
1. Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	8,00
2. Битола	5,00	0,64	0,12	0,24	7,60
3. Брод Мак.	5,00	0,30	0,20	0,35	7,50
4. Валандово	4,90	0,34	0,55	0,50	7,50
5. Винаца Мак.	5,00	0,60	0,35	0,40	7,80
6. Гевгелија	4,00	0,50	0,15	0,30	7,50
7. Гостивар	5,00	0,45	0,15	0,20	7,50
8. Дебар	5,00	0,70	0,40	0,30	8,70
9. Делчево	5,00	0,50	0,35	0,40	8,00
10. Д. Хисар	6,00	0,60	0,40	0,40	7,60
11. Кавадарци	6,40	0,85	0,35	0,55	7,50
12. Кичево	6,00	0,90	0,35	0,45	7,20
13. Кочани	5,00	0,50	0,44	0,25	7,00
14. Кратово	5,00	1,20	0,30	0,60	7,50
15. Кр. Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	7,20
16. Крушево	5,10	0,58	0,55	0,38	7,50
17. Куманово	5,00	0,60	0,15	0,20	7,50
18. Неготино	5,40	0,50	0,55	0,60	7,70
19. Охрид	5,00	0,70	0,60	0,15	7,00
20. Прилеп	6,00	0,48	0,41	0,19	8,50
21. Пробиштип	4,50	0,75	0,45	0,40	7,50
22. Радовиш	5,35	0,60	0,29	0,32	8,00
23. Ресен	6,00	1,60	0,70	0,75	7,60
24. Св. Николе	5,80	0,40	0,40	—	8,10
25. Скопје*	4,60	1,30	0,25	0,40	6,20
26. Струга	4,15	0,50	0,55	0,25	7,60
27. Струмица	5,10	0,58	0,50	0,15	7,40
28. Тетово	5,00	0,30	0,15	0,30	7,50
29. Т. Велес	5,60	0,50	0,30	0,30	7,70
30. Штип	2,40	2,50	0,50	0,90	7,10

б) од нестопанството

Табела 3 Страна 2

	Општеств. заштита на децата	Вработување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	2,15	0,75	17,45	40410-844-001-8082
2. Битола	1,85	0,75	16,20	40300-844-002-8082
3. Брод Мак.	1,85	0,75	15,95	40321-844-003-8082
4. Валандово	1,90	0,38	16,07	41300-844-031-8082
5. Винаца М.	2,85	0,75	17,75	40401-844-032-8082
6. Гевгелија	2,20	0,40	15,05	41610-844-007-8082
7. Гостивар	1,85	0,75	15,90	41510-844-008-8082
8. Дебар	2,20	0,75	18,05	41030-844-004-8082
9. Делчево	1,85	0,75	16,85	40420-844-005-8082
10. Д. Хисар	2,45	0,75	18,20	40301-844-006-8082
11. Кавадарци	0,40	0,70	16,75	41620-844-009-8082
12. Кичево	1,85	0,75	17,50	40320-844-010-8082
13. Кочани	1,85	0,70	15,74	40400-844-011-8082
14. Кратово	1,85	0,65	17,10	40901-844-012-8082
15. Крива П.	1,85	0,75	16,05	40910-844-013-8082
16. Крушево	0,50	0,75	15,36	41110-844-014-8082
17. Куманово	1,90	0,65	16,00	40900-844-015-8082
18. Неготино	2,05	0,75	17,55	41630-844-016-8082
19. Охрид	1,75	0,75	15,95	41000-844-017-8082
20. Прилеп	1,85	0,75	18,18	41100-844-018-8082
21. Пробиштип	2,17	0,75	16,52	41401-844-019-8082
22. Радовиш	1,85	0,66	17,07	41310-844-020-8082
23. Ресен	1,85	0,70	19,20	40310-844-021-8082
24. Св. Николе	1,85	0,75	17,30	41420-844-027-8082
25. Скопје*	1,85	0,40	15,00	40100-844-033-8082
26. Струга	2,00	0,75	15,80	41020-844-025-8082
27. Струмица	0,65	0,65	15,03	41300-844-026-8082

	1	2	3	4
28. Тетово	1,85	0,60	15,70	41500—844—029—8082
29. Т. Велес	2,08	0,75	17,23	41600—844—030—8082
30. Штип	1,85	0,60	15,85	41400—844—028—8082

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

ПРЕГЛЕД бр. 4

Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од личните доходи кога живеалиштето на работникот и седиштето на исплатителот на личниот доход не се во една општина

а) од стопанството

	Основно образ.	Општеств. заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	2,15	7,65	40410—844—001—8035
2. Битола	5,00	1,85	6,85	40300—844—002—8035
3. Брод Мак.	5,00	1,85	6,85	40321—844—003—8035
4. Валаново	4,90	1,90	6,80	41300—844—031—8035
5. Виница М.	5,00	2,85	7,85	40401—844—032—8035

б) од нестопанството

	Основно образ.	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Општествена заштита на децата	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	5,50	0,60	0,15	0,30	2,15	8,70	40410—844—001—8040
2. Битола	5,00	0,64	0,12	0,24	1,85	7,85	40300—844—002—8040
3. Брод Мак.	5,00	0,30	0,20	0,35	1,85	7,70	40321—844—003—8040
4. Валаново	4,50	0,34	0,55	0,50	1,90	8,19	41300—844—031—8040
5. Виница Мак.	5,00	0,60	0,35	0,40	2,85	9,20	40401—844—032—8040
6. Гевгелија	4,00	0,50	0,15	0,30	2,20	7,15	41610—844—007—8040
7. Гостивар	5,00	0,45	0,15	0,20	1,85	7,65	41510—844—008—8040
8. Дебар	5,00	0,50	0,40	0,30	2,20	8,40	41030—844—004—8040
9. Делчево	5,00	0,50	0,35	0,40	1,85	8,10	40420—844—005—8040
10. Д. Хисар	6,00	0,60	0,40	0,40	2,45	9,85	40301—844—006—8040
11. Кавадарци	6,40	0,85	0,35	0,55	0,40	8,55	41620—844—009—8040
12. Кичево	6,00	0,90	0,35	0,45	1,85	9,85	40320—844—010—8040
13. Кочани	5,00	0,50	0,44	0,25	1,85	8,04	40400—844—011—8040
14. Кратово	5,00	1,20	0,30	0,60	1,85	8,95	40901—844—012—8040
15. Кр. Паланка	5,00	0,70	0,25	0,30	1,85	8,10	40910—844—013—8040
16. Крушево	5,10	0,58	0,55	0,38	0,50	7,11	41110—844—014—8040
17. Куманово	5,00	0,60	0,15	0,20	1,90	7,85	40900—844—015—8040
18. Неготино	5,40	0,50	0,55	0,60	2,05	9,10	41630—844—016—8040
19. Охрид	5,00	0,70	0,60	0,15	1,75	8,20	41000—844—017—8040
20. Прилеп	6,00	0,48	0,41	0,19	1,85	8,93	41100—844—018—8040
21. Пробиштип	4,50	0,75	0,45	0,40	2,17	8,27	41401—844—019—8040
22. Радовиш	5,35	0,60	0,29	0,32	1,85	8,41	41310—844—020—8040
23. Ресен	6,00	1,60	0,70	0,75	1,85	10,90	40310—844—021—8040
24. Св. Николе	5,80	0,40	0,40	—	1,85	8,45	41420—844—027—8040
25. Скопје*	4,60	1,30	0,25	0,40	1,85	8,40	40100—844—033—8040
26. Струга	4,15	0,50	0,55	0,25	2,00	7,45	41020—844—025—8040
27. Струмица	5,10	0,58	0,50	0,15	0,65	6,98	41300—844—026—8040
28. Тетово	5,00	0,30	0,15	0,30	1,85	7,60	41500—844—029—8040
29. Т. Велес	5,60	0,50	0,30	0,30	2,08	8,78	41600—844—030—8040
30. Штип	2,40	2,50	0,50	0,90	1,85	8,15	41400—844—028—8040

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

6. Гевгелија	4,00	2,20	6,20	41610—844—007—8035
7. Гостивар	5,00	1,85	6,85	41510—844—008—8035
8. Дебар	5,00	2,20	7,20	41030—844—004—8035
9. Делчево	5,00	1,85	6,85	40420—844—005—8035
10. Д. Хисар	6,00	2,45	8,45	40301—844—006—8035
11. Кавадарци	6,40	0,40	6,80	41620—844—009—8035
12. Кичево	6,00	1,85	7,85	40320—844—010—8035
13. Кочани	5,00	1,85	6,85	40400—844—011—8035
14. Кратово	5,00	1,85	6,85	40901—844—012—8035
15. К. Паланка	5,00	1,85	6,85	40910—844—013—8035
16. Крушево	5,10	0,50	5,60	41110—844—014—8035
17. Куманово	5,00	1,90	6,90	40900—844—015—8035
18. Неготино	5,40	2,05	7,45	41630—844—016—8035
19. Охрид	5,00	1,75	6,75	41000—844—017—8035
20. Прилеп	6,00	1,85	7,85	41100—844—018—8035
21. Пробиштип	4,50	2,17	6,67	41401—844—019—8035
22. Радовиш	5,35	1,85	7,20	41310—844—020—8035
23. Ресен	6,00	1,85	7,85	40310—844—021—8035
24. Св. Николе	5,80	1,85	7,65	41420—844—027—8035
25. Скопје*	4,60	1,85	6,45	40100—844—033—8035
26. Струга	4,15	2,00	6,15	41020—844—025—8035
27. Струмица	5,30	0,80	6,10	41300—844—026—8035
28. Тетово	5,00	1,85	6,85	41500—844—029—8035
29. Т. Велес	5,60	2,03	7,63	41600—844—030—8035
30. Штип	4,10	2,89	6,91	41400—844—028—8035

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

Табела 4 Страна 2

ПРЕГЛЕД бр. 5
Поединечни и збирни стапки и преодни сметки за уплата на придонесите од доходот

	Култура	Физичка култура	Социјална заштита	Здравствено осигур. за пов. на раб. и проф. заболување	Збирна стапка	Број на преодната сметка кај СОК
1. Берово	0,66	0,15	0,38	0,50	1,69	40410—844—001—8009
2. Битола	0,70	0,27	0,32	0,40	1,69	40300—844—002—8009
3. Брод Мак.	0,46	0,15	0,38	0,50	1,49	40321—844—003—8009
4. Валандово	0,53	0,38	0,56	0,60	2,07	41300—844—031—8009
5. Виница Мак.	0,75	0,35	0,40	0,50	2,00	40401—844—032—8009
6. Гевгелија	0,70	0,15	0,22	0,20	1,27	41610—844—007—8009
7. Гостивар	0,64	0,19	0,38	0,40	1,61	41510—844—008—8009
8. Дебар	0,86	0,39	0,38	0,30	1,93	41030—844—004—8009
9. Делчево	0,61	0,35	0,38	0,50	1,84	40420—844—005—8009
10. Д. Хисар	0,76	0,34	0,48	0,40	1,98	40301—844—006—8009
11. Кавадарци	0,73	0,21	0,51	0,50	1,95	41620—844—009—8009
12. Кичево	0,76	0,50	0,38	0,30	1,94	40320—844—010—8009
13. Кочани	0,56	0,29	0,29	0,30	1,44	40400—844—011—8009
14. Кратово	1,26	0,10	0,60	0,50	2,46	40901—844—012—8009
15. Кр. Паланка	0,86	0,24	0,38	0,50	1,98	40910—844—013—8009
16. Крушево	0,69	0,54	0,38	0,50	2,11	41110—844—014—8009
17. Куманово	0,76	0,20	0,38	0,50	1,84	40900—844—015—8009
18. Неготино	0,51	0,24	0,58	0,30	1,63	41630—844—016—8009
19. Охрид	0,81	0,59	0,31	0,40	2,11	41000—844—017—8009
20. Прилеп	1,16	0,31	0,38	0,50	2,35	41100—844—018—8009
21. Пробиштип	0,96	0,24	0,48	0,50	2,18	41401—844—019—8009
22. Радовиш	0,60	0,29	0,38	0,50	1,77	41310—844—020—8009
23. Ресен	0,70	0,15	0,38	0,40	1,63	40310—844—021—8009
24. Св. Николе	0,80	0,39	0,45	0,40	2,04	41420—844—027—8009
25. Скопје*	1,16	0,15	0,28	0,40	1,99	40100—844—033—8009
26. Струга	0,66	0,54	0,38	0,40	1,98	41020—844—025—8009
27. Струмица	0,67	0,49	0,38	0,40	1,94	41300—844—026—8009
28. Тетово	0,46	0,14	0,38	0,45	1,43	41500—844—029—8009
29. Т. Велес	0,66	0,49	0,43	0,30	1,88	41600—844—030—8009
30. Штип	1,05	0,47	0,15	1,10	2,77	41400—844—028—8009

* Стапките за Скопје се применуваат за сите пет општини (Центар, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода и Карпош).

85.

Врз основа на точка 2.6 под (2) од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија ги утврдуваат следните

К В А Н Т И Ф И К А Ц И И
ЗА ПОРАСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО 1982 ГОДИНА

I

Порастот на просечниот чист личен доход по вработен во 1982 година во споредба со 1981 година ќе се движи во рамките на мерилата од самоуправните спогодби, но истиот не може да биде повисок од порастот што ќе се добие со примената на следните мерила:

Просечен месеч. чист личен доход по вработ. исплатен според заврш. сметка за 1981 година	Процент на побавниот пораст од порастот на просечниот месечен чист личен доход во стопанството во тековниот период најмалку за:
---	--

1. ООЗТ и работни заедници во банките, здруженијата, финансиските организации, самоуправните интересни заедници, деловните заедници, преносот на електрична енергија, надворешната трговија и услугите во областа на прометот

до 10.000 дин.	10%
од 10.001 до 11.000 дин.	20%
од 11.001 до 12.000 дин.	25%

од 12.001 до 13.500 дин.	30%
од 13.501 до 15.000 дин.	35%
над 15.000 дин.	40%

2. Работните заедници во материјалната сфера на стопанството, основните организации на здружен труд и работните заедници од вонстопанските дејности

од 8.000 до 9.000 дин.	5%
од 9.001 до 10.000 дин.	10%
од 10.001 до 11.000 дин.	15%
од 11.001 до 12.000 дин.	20%
преку 12.000 дин.	25%

II

Со самоуправни спогодби во групациите и со самоуправните општи акти во организациите и заедниците да се обезбеди побрз пораст на личните доходи на работниците кои работат под потешки услови на работа, а побавен пораст да се обезбеди во организациите и заедниците во кои постојат несразмерно големи разлики во висината на личните доходи за исти или слични работи и работни задачи во однос на другите организации и заедници.

III

Податоците за движењето на просечниот личен доход во стопанството во текот на 1982 година ќе се користат од краткорочните показатели за движењата во стопанството на СРМ што ги објавува Републичкиот завод за статистика.

При распоредувањето на чистиот доход за период јануари-јуни ќе се користат показателите за просечниот личен доход од јануари-април, за период јануари-септември показателите од јануари-јули, а за конечното распоредување по завршната сметка показателите од јануари-декември.

IV

За доследна примена на овие квантификации ќе се грижат организациите и заедниците, органите на групациите и учесниците во општествено-то договарање.

V

Овие квантификации ќе се применуваат за распоредувањето на чистиот доход односно за распределбата на средствата за лични доходи според периодичните пресметки и завршната сметка за 1982 година, а ќе се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За Стопанската комора на Македонија, инж. Киро Роглев , с. р.	За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Андон Мојсов , с. р.
---	---

За Советот на Сојузот на синдикатите на
Македонија,
д-р **Синиша Спасов**, с. р.

86.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 20 јануари 1982 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точката 7 на член 7 и членот 14 од Правилникот за решавање на станбените прашања на работниците во Работната заедница на Стручната служба на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување — Скопје, усвоен со референдум на 12 ноември 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување — Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка со решение У. бр. 63/81 од 5 ноември 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 7 на член 7 и на членот 14 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена поради тоа што основано се постави прашањето за согласноста на означените одредби со уставното начело за распределба според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста и за нивната спротивност со членот 173 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека според членот 7 од оспориениот правилник основи за добивање стан или станбен кредит се: постојната станбена ситуација на работникот; вкупниот работен стаж; стручната подготовка предвидена за вршење на работите и работните задачи; бројот на членовите на семејното домаќинство; учеството во НОБ; годините на возраста и времетраењето на живеењето во местото на вработувањето. Понатаму Судов утврди дека со членовите 8 до 14 од оспориениот правилник се разработени утврдените основи и за секој од

нив се определени бодови. Така, според неговиот член 14 работник кој живее во местото на вработувањето над 10 години добива 10 бода, од 8 до 10 години 8 бода, од 5 до 8 години 6 бода, од 3 до 5 години 4 бода и до 3 години 2 бода.

5. Согласно ставот 1 на член 42 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73), давателот на стан на користење со општ акт ги утврдува начинот, условите и редот на првенството по кој становите во општествена сопственост ќе се даваат на користење, што значи дека работниците во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница самостојно ги утврдуваат условите, критериумите и редот на првенството за доделување на станови односно станбени кредити. Тие услови и критериуми мора да бидат во согласност со Уставот и законот.

Становите во општествена сопственост кои се даваат на користење како и средствата за давање станбени кредити, работниците по правило ги обезбедуваат од доходот што е распореден за заедничка потрошувачка. Според ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот труд, покрај начелото на распределба според трудот, работниците во основната организација го применуваат и начелото на солидарност, првенствено во користење на средствата за заедничка потрошувачка заради учествување во покривањето на определени социјални и други потреби на работникот со понизок личен доход и на членовите на неговото семејство.

Според мислењето на Судов оспориениот правилник содржи основи и мерила за утврдување редот на првенството во распределбата на станови или за добивање кредити за станбена изградба. Меѓутоа, Судов смета дека како основ не може да се предвиди времетраењето на живеењето во местото на вработувањето. Ова затоа што должбата на живеењето во местото на вработувањето не може да се поврзе со придонесот на работникот, во работата ниту со начелото на солидарноста. Правото за добивање на користење стан во општествена сопственост односно станбен кредит првенствено треба да зависи од станбената состојба, бројот на членовите на семејството, придонесот на работникот и воопшто од неговата социјално-материјална положба. Од друга страна и приоритетот за добивање стан односно станбен кредит за сите работници мора да се утврдува под еднакви услови. Времетраењето на живеењето во местото на вработувањето според мислењето на Судов, пак, работниците ги става во нееднаква положба при остварувањето на ова право, а тоа не е во согласност со уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Според смислата, пак, на членот 173 од Законот за здружениот труд, работникот се стекнува со сите права кои произлегуваат од работниот однос, меѓу кои и со правото на добивање стан, од моментот на засновањето на работниот однос. Од времетраењето на живеењето во местото на вработувањето, како основ за утврдување приоритет за добивање на користење стан во општествена сопственост односно станбен кредит, не произлегува дека работникот се стекнува со ова право од моментот на засновањето на работниот однос односно од кога учествува во создавањето на доходот, туку од моментот од кога работникот живее во местото на вработувањето што не може да се поврзе со засновањето на работниот однос.

Со оглед на изнесеното Судов оцени дека точката 7 на член 7 и на членот 14 од оспориениот правилник не е во согласност со уставното начело за распределба според вложениот труд утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, со уставното начело за еднаквоста на правата, дол-

жностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста и е во спротивност со членот 173 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 63/81
20 јануари 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

87.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 21 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 39 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „26 Јули“ во Скопје, усвоен со референдум на 28 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „26 Јули“ во Скопје, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 111/81 од 10 септември 1981 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставот 2 на член 39 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека според членот 38 од означениот правилник, основите сложеност и одговорност се расчленети на повеќе подоснови и врз основа на вреднувањето на работите и работните задачи за секој работник во училиштето се определени бодови. Понатаму, Судов утврди дека според ставот 1 на член 39 од правилникот за извршување на работите и работните задачи од одделенска настава е потребна најмалку средна стручна подготовка. Со неговиот став 2 пак, е предвидено, за извршителите кои стекнале повисок степен на стручна подготовка од минималниот што е предвиден за извршување на работите и работните задачи во одделенската настава, бодовите за определување на аконтацијата на личниот доход да се зголемуваат за еден повисок степен со 11,11%, а за два повисоки степени со 22,22%.

5. Согласно начелото за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд содржано во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, на секој работник од доходот на основната организација му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд придонесот на работникот во работата се утврдува во зависност од квалитетот и квантитетот на работата земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата од трудот,

остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Судов смета дека оспорениот правилник содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, и покрај тоа што во зависност од вредноста на работите и работните задачи по основите сложеност и одговорност за секој работник во училиштето се определени бодови, што се гледа и од табелата, како посебен и самостоен основ е предвидена стручната подготовка. Стручната подготовка, според мислењето на Судов, не може да биде самостоен основ за распределба на средствата за лични доходи. Меѓутоа, тоа не значи дека стручната подготовка нема влијание врз распределбата, затоа што таа всушност се вреднува во рамките на основот сложеност на работите и работните задачи, кои непосредно се сврзани со изведувањето на наставниот процес и кои во одделенската настава на основните училишта се од иста сложеност.

Со оглед на тоа што според ставот 2 на член 39 од оспорениот правилник стручната подготовка е предвидена како посебен основ за распределба на средствата за лични доходи, Судов оцени дека не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 111/81
21 јануари 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

88.

Уставниот суд на Македонија, врз основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата по јавната расправа одржана на 20 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 6 од Одлуката за надоместок за употреба на градежно земјиште на подрачјето на град Куманово, донесена од Собранието на општината Куманово на 31 мај 1979 година, во делот кој ги содржи зборовите „како и останатите неизградени површини кои според урбанистичкиот план се предвидени за станбена или друга изградба“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Куманово“.

3. На Уставниот суд на Македонија му е поднесен предлог од Врховниот суд на Македонија за оценување законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот, оспорената одредба не била во согласност со членот 45 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 10/79) и со членот 40, став 1, точка 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77) затоа што предвидува плаќање надоместок за употреба на градежно земјиште независно од тоа дали на него е изграден или не е изграден објект.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека со означената одлука се утврдува обврска за плаќање надоместок за употреба на градежно земјиште на подрачјето на градот Куманово. Според ставот 1 на член 6 од одлуката, овој надоместок се плаќа по квадратен метар неизграден градежно земјиште и по квадратен

метар изграден користен станбен, деловен односно индустриски простор. Според ставот 2 на овој член, како неизградено градежно земјиште се сметаат површините кои се користат како дворни места на станбените згради и на деловните објекти, како и неизградените површини кои според урбанистичкиот план се предвидени за станбена и друга изградба.

5. Според ставот 1 на член 44 од Законот за градежното земјиште, собранието на општината, односно самоуправната интересна заедница во согласност со собранието на општината, може да утврди надоместок за употреба на градежното земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Надоместокот за употреба на уреденото градежно земјиште, согласно членот 45 од овој закон, се плаќа по единица површина посебно за градежното земјиште и посебно за изградба користен простор.

Од друга страна, според ставот 1 на член 32 од Законот за даноците на граѓаните, сопственикот или корисникот на земјиштето е обврзник за плаќање данок од земјоделство. Кога земјиштата под згради и дворните места до 500m², освен дворните места на викенд-куките, не се издаваат под закуп или кога не се користат одвоено од зградата, тогаш, согласно точката 3 на став 1 од член 40 од овој закон, данок од земјоделство не се плаќа. Спо-

ред тоа, ако дворните места се користат одвоено од изградените објекти, или не се во функција на тој објект, за нив не се плаќа надоместок за користење на градежно земјиште, туку данок од земјоделство.

Согласно одредбите од наведените закони, собранието на општината не може да пропишува плаќање надоместок за употреба на градежно земјиште за неизградени површини и за дворни места кои, во смислата на Законот за даноците на граѓаните, се користат одвоено од зградата, односно кои не се функција на тој објект. Поради тоа, Судот оцени дека ставот 2 на член 6 од означената одлука, во делот во кој е предвидено плаќање надоместок за употреба на градежно земјиште и за неизградени површини кои според урбанистичкиот план се предвидени за станбена и друга изградба, не е во согласност со одредбите од наведените закони.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 225/81

20 јануари 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

193.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ, бр. 6/81), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА

Член 1

Во Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца бр. 04-958/13 од 28. XII. 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/82), во член 3, во ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„По исклучок од претходниот став, за децата на полно и трајно неспособни за работа додатоци на деца се остварува за сето време на траењето на неспособноста“.

Во истата одлука, во член 17, по ставот 1 се додаваат два нови става кои гласат:

„За дете кое на полно и трајно ќе остане неспособно за работа висината на додатокот на деца во зависност од цензусната група изнесува:

1. За дете до навршени 15 години од животот, како за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште;

2. За дете над 15 години од животот, како за дете во средно училиште.

За дете на кое му е признато право на професионална рехабилитација, сè до нејзиното успешно завршување, висината на додатокот на деца, во зависност од цензусната група изнесува како за дете во средно училиште“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-119/12

25 февруари 1982 година

Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

194.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 26 февруари 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се изменува и дополнува Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 3/79, 16/79, 23/79 и 22/81).

Член 2

Во членот 2 став 1 точка 3 од Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 3/79, 16/79, 23/79 и 22/81), износот од 0,54% на име придонес од личен доход од земјоделска дејност се заменува со износот 0,25%.

Член 3

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува општината Битола се однесуваат и на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 02-10/1982
26 февруари 1982 година
Битола

Претседател,

Живко Димовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ГОСТИВАР

195.

Врз основа на член 25 и 71 од Статутот на СИЗ на културата — Гостивар, во врска со член 7, 14, 20 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 2 од Законот за измени на Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 43/78), на предлог на Извршниот одбор, Собранието на СИЗ на културата на општината Гостивар, на седницата одржана на 12 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ НА СИЗ НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНА ГОСТИВАР И СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ СО КОИ СЕ ФОРМИРААТ СРЕДСТВА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личните доходи заради обезбедување средства на СИЗ на културата — Гостивар и за здружување во Републичката заедница на културата — Скопје.

Член 2

Стапките на придонесите за 1982 година изнесуваат:

- а) од придонесот од доходот на ООЗТ од стопански дејности и работните заедници во ООЗТ, 0,64%;
- за развој на културно-уметничкото творештво на подрачјето на општината — 0,28%;
- за здружување во Републичката заедница на културата за творештва и дејности од општ интерес за Републиката — 0,36%;
- б) од придонесот од личните доходи од работен однос во ОЗТ од нестопански дејности, 0,45%;
- за развој на културно-уметничкото творештво на подрачјето на општината — 0,25%;
- за здружување во Републичката заедница на културата за творештва и дејности од општ интерес за Републиката — 0,20%;
- в) од придонес од лични доходи на работниците што се занимаваат со земјоделска дејност, 1,0%;
- г) од придонес од лични доходи на работниците што самостојно вршат стопанска и нестопанска дејност, 2,0%.

Член 3

Доколку бидат утврдени вишоци на приходите во периоди утврдени според одредбите на Законот за начинот на располагањето со вишоците од приходите на буџетите на ОПЗ и на самоуправните интересни заедници во 1982 година, се овластува Извршниот одбор на Собранието да ги намали стапките на придонесите за нареден период на годината и за својот заклучок го извести ова собрание на прва наредна седница.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното објавување во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1982 година.

Бр. 0801-20
12 февруари 1982 година
Гостивар

Претседател,

Магда Спироска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

196.

Врз основа на член 9 став 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на соборите на делегатите работници — корисници на услугите и на делегатите — даватели на услугите, одржана на 27 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување за 1982 година се определува во висина од 7% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита, од 3,60%;
- стапката на придонес за правата од здравствената заштита што ја утврдува самостојно Собранието на Заедницата и другите права од здравственото осигурување, од 3,40%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува и тоа:

- по 0,30% организациите на здружен труд распоредени во Номенклатурата за стопанските области од 1—8 од основницата што ја сочинува вкупниот доход, намален за износот на законските и договорните обврски;
- по 0,50% сите други организации и интересни заедници што не формираат доход, основницата за пресметување ја сочинува бруто исплатениот личен доход и другите примања.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка од 20% од нето личниот доход, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на здравствена заштита сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определен со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравственото осигурување на Заедницата за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензии се определува на 10,60% од нето примањата.

За лицата пријавени во Заедницата за вработување основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот износ на име паричен надоместок на привремено

мено безработните лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравственото осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надоместок на привремено безработни лица, како основица за пресметување на придонесот служи основицата по која последен пат е пресметан придонесот за здравственото осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа по стапка од 1% од исплатениот надомест.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот, актите на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Кочани и другите акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-01-523 од 19. XII. 1980 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0201-55

27 јануари 1982 година

Кочани

Претседател,
Кољо Каров, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН

197.

Врз основа на член 34 од Законот за физичка култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Ресен и член 6 став 3 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура, Собранието на ОСИЗ на физичката култура — Ресен, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства за Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Ресен и за здружување на средства во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 0,15%, придонес од доходот од ООЗТ;
2. 0,70%, придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;

3. 0,02%, придонес од личен доход од земјоделска дејност;

4. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;

5. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Ресен здружува средства во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура со издвојување на:

— 0,04% од доходот на општината Ресен и

— 0,05% од личен доход од работен однос од нестопанството.

Вкупниот износ на средствата што Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура — Ресен ги здружува во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура и месечниот износ на средствата ќе се утврди со посебен договор.

Член 4

Организацијата на здружен труд ЗИК „Преспанско јабољко“ — ООЗТ Земјоделие — Ресен се ослободува 100% од плаќање на придонесот од доход утврден во член 2 став 1 точка 1 од оваа одлука.

Организациите на здружен труд: „Македонија турист“ — Скопје ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Отешево, Угостителско-туристичката организација „Преспатурист“ — Ресен, Автотранспортното претпријатие „Преспатранс“ — Ресен и Работната организација за производство, преработка и промет со риба „Рибопреспа“ — Ресен се ослободуваат 50% од плаќање на придонесот од доход утврден во член 2 став 1 точка 1 од оваа одлука, односно ќе плаќаат 0,07% придонес од доход.

Член 5

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — Експозитура Ресен.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3/1

3 март 1982 година

Ресен

Претседател,
Блаже Наумовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН

198.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 17 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен и член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Ресен, на седницата одржана на 29 декември 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд од доходот и работните луѓе од

личниот доход заради обезбедување на средства за Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Ресен и за здружување на средствата во Републичката самоуправни интересна заедница на културата.

Член 2

Во 1982 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. 1,60%, придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност;
2. 0,70%, придонес од доход од ООЗТ;
3. 0,02%, придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 0,15%, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука, Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Ресен здружува средства во Републичката самоуправни интересна заедница на културата со издвојување на:

- 0,36%, придонес од доход од ООЗТ — Ресен и
- 0,20%, придонес од личен доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што Општинската самоуправни интересна заедница на културата — Ресен ги здружува во Републичката самоуправни интересна заедница на културата и месечниот износ на средствата ќе се утврдат со посебен договор.

Член 4

Организацијата на здружен труд ЗИК „Преспанско јаболко“ — ООЗТ Земјоделие — Ресен се ослободува 100% од плаќање на придонесот од доход утврден во член 2 став 1 точка 2 од оваа одлука.

Организациите на здружен труд: „Македонија турист“ — Скопје ООЗТ Туристичка населба „Отешево“ — Отешево, Угостителско-туристичката организација „Преспатурит“ — Ресен, Автотранспортното претпријатие „Преспатранс“ — Ресен и Работната организација за производство, преработка и промет со риба „Рибопреспа“ — Ресен се ослободуваат 50% од плаќање на придонесот од доход утврден во членот 2 став 1 точка 2 од оваа одлука, односно ќе плаќаат 0,35% придонес од доход.

Член 5

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство — Експозитура Ресен.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 01-3/1
3 март 1982 година
Ресен

Претседател,
Јован Таневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ

199.

Врз основа на член 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци, на седницата одржана на 24 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — КАВАДАРЦИ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Сите организации на здружен труд кои според Номенклатурата се распоредени во областа 1 до 8 ќе плаќаат придонес од доход за финансирање на Општинската СИЗ за социјална заштита — Кавадарци по стапка од 0,46%.

Во стапката од претходниот став влегува и трансформираната односно пренесената стапка од доходот од Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита во висина од 0,08% на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци.

Член 2

Сите организации на здружен труд кои според Номенклатурата се распоредени во областа 0 и 9 ќе плаќаат придонес од бруто личен доход по стапка од 0,56% за финансирање на Општинската СИЗ за социјална заштита — Кавадарци.

Член 3

Стапката на придонесот од земјоделска дејност ќе изнесува 0,20% за финансирање на Општинската СИЗ за социјална заштита — Кавадарци.

Член 4

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Досегашните броеви во колоната 2 од образецот „ПДЗ“ на кој се пресметува придонесот од доходот на основните организации на здружен труд, за социјална заштита, се заменуваат со соодветни бројки од образецот „Деловен резултат во тек на годината“ (Биланс на успехот) кој се применува од 1 јануари 1981 година.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 03-46 од 31 март 1981 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18/81.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1982 година.

Бр. 03-30
24 февруари 1982 година
Кавадарци

Претседател,
Киро Гечев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

За лицето Стојко Стојанов Петковиќ од село Кучково се претпоставува дека умрел во село Кучково на 25. V. 1945 година, но за истиот не постои никаква евиденција.

Се повикува Стојко Стојанов Петковиќ, во колку е жив, како и секој друг што знае за неговиот живот да јави во судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно лицето ќе се прогласи за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 187/80. (22)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Амети Редеп од Тетово, ул. „Џетинска“ бр. 149, против тужената Амети, родена Ајвази Барија, со непозната адреса. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Барија од Тетово, ул. „Џетинска“ бр. 149, а сега со непозната адреса на живеење, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот, да ја соопшти адресата или да одреди полномошник, кој ќе ја застапува во овој спор. Во спротивно судот ќе ја постави привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово кој ќе ги застапува нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1747/81. (23)

Пред овој суд се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот Хамза Целили од Тетово, против тужениот Абдулцелил Целили од село Шипковица.

Се повикува тужениот Абдулцелил Целили од село Шипковица, а сега со непозната адреса во СР Германија, да се јави или да одреди свој полномошник во Општинскиот суд — Тетово во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1653/81. (24)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 971 од 23. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1703-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Центарот за социјална работа „Дебар“, Ц. О. — Дебар, ул. „Велько Влаховиќ“ бр. 45.

Центарот е основан со одлука бр. 01-1652/2 од 26. V. 1981 година.

Основач на центарот е Собранието на општината Дебар.

Основни дејности: 130240 — социјална работа.

Во правниот промет со трети лица центарот истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, одговара со сите свои средства, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Цветко Лалчевски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 971/81. (3)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1080 од 29. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 2-44-3-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Земјоделската задруга „Пчиња“, Р. О. со ООЗТ — с. Катланово, ООЗТ за производство, кооперација и промет „Тргокомерц“ — Крушево со следните податоци: Седиштето на ООЗТ за производство, кооперација и промет „Тргокомерц“ — Крушево, се менува и гласи: Земјоделската задруга „Пчиња“, Р. О. со ООЗТ — с. Катланово, ООЗТ за производство, кооперација и промет „Тргокомерц“ — Скопје, „Булевар“ бр. 7.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1080/81. (4)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 694 од 24. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1137-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената — проширување на дејноста на Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитанието, Ц. О. Скопје, Карпош II, барака бб, со следните податоци: Досегашната шифра на дејноста 120206 — хуманистички науки (во областа на образованието и педагогијата, се менува и гласи: 110612 — истражувачко-развојни услуги во општествените дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 694/81. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1113 од 30. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-1144-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација Географски факултет, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Душан Манасковиќ, декан, без ограничување, а како нов застапник се запишува проф. д-р Митко Панов, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1113/81. (6)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1098 од 29. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-584-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Жеден“, Ц. О. село Групчин, Тетовско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Шабан Зибири, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Зејнулаи Ријан, привремен управник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. бр. 1098/81. (7)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 11 од 21. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-324-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Климент Охридски“, Ц. О., село Пчиња, Кумановско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стоилковски Славко Бранко, а се запишува како нов застапник Антевски Петре Бранко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 11/82. (15)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1130/81 од 8. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1060-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за

застапување на Градежно-занаетчиската задруга „Победа“ — Скопје, ул. „Загребачка“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бошковски Панко, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Златановска Десанка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1130/81. (16)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 49 од 20. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1663-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Монтажно-инсталатерската градежна задруга „Југоградба“, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Ѓорѓи Стојановски, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Трајкоски Трајан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 49/82. (17)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 21 од 18. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1668-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Трговската работна организација на големо и мало „Југокомерција“ — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Равлич Крсте, в. д. директор, без ограничување, а како нов застапник се запишува Аписка Илинка, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 21/82. (18)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 959 од 16. XI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-92-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Педагошката академија „Климент Охридски“, Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Смокварски Ѓорѓи, директор, а се запишува како нов застапник м-р Љубе Миленковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 959/81. (19)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 978 од 17. XI. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-28-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Библиотеката „Браќа Миладиновци“, Ц. О. — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Страчков Лазо, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Владимир Василевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 978/81. (20)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1055/81 од 14. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-28-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училишниот центар за средно насочено образование „Киро Спанцов-Врско“, Ц. О. — Кавадарци со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лазо Ставров, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Стефан Пановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1055/81. (27)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 15 од 14. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-1705-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Работната организација за одмор и рекреација на деца „Младост“, Р. О. во основање, Скопје, ул. „Багдатска“ бр. 26-б. Работната организација е основана со одлуката бр. 03-1253/2 од 29. XI. 1981 година.

Основач на работната организација е Самоуправната интересна заедница за општествена заштита на децата на град Скопје.

Основни дејности: 130221 — заштита и згрижување на социјално загрозуени деца и младинци.

Работната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со Законот за здружениот труд, за работни организации во основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Работната организација одговара со сите свои средства, а основачот одговара неограничено супсидијарно.

Работната организација ќе ја застапува Цевдет Мустафа, привремен раководен орган, без организување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 15/82. (21)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1103/81 од 6. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1704-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиско-услугната задруга „Елита“, Р. О. — Скопје, ул. „412“ бр. 1.

Основачи на здругата се: Петровски Јовица — Скопје, ул. „Серска“ бр. 16, л. к. бр. 521515 — СВР — Скопје; Милошевски Веско — Скопје, ул. „Колле Неделков“ бр. 14, л. к. бр. 512849 — СВР — Скопје; Наумовски Вангел, Скопје, ул. „Манапо“ бр. 3/II-11, л. к. бр. 410872 — СВР — Скопје; Цаневски Александар, Скопје, ул. „Струмичка“ зг. II, ст. 1, л. к. бр. 482116 — СВР — Скопје; Јовевски Благоја, с. Јурумлери, Скопско, л. к. бр. 220026 — СВР — Скопје; Василевски Трајко, Скопје, ул. „Роза Луксембург“ бр. 3, л. к. бр. 493912 — СВР — Скопје.

Основни дејности: браварска, водоинсталатерска и електроинсталатерска.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица, задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и здружените задругари во висина на здружениот влог кој изнесува по 5.000 н. динари, и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Петровски Јовица, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1103/81. (22)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1040 од 29. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-658-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за информативна дејност „Радио Гевгелија“, Ц. О. Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 105, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Никола Кулишев, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Иванов Ристо, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1040/81. (26)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1043 од 29. XII. 1981 година, на регистарска влошка бр. 1-651-0-0-0 ја запиша во суд-

скиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Даскалот Димката Ангелов Габерот“, Ц. О. — Кавадарци, ул. „Браќа Хаџитефови“, бр. 40, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Стефка Стојковска, директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Драги Балеvски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1043/81. (28)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 64 од 26. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 1-141-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за одачарство „Одачар“, Ц. О. — Скопје, ул. „Црвена општина (Самоилова)“ бр. 90 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Добривоје Кузмановски, в.д. директор, а се запишува како нов застапник Авди Азис Авдо, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 64/82. (29)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1059/81 од 27. I. 1982 година, на регистарска влошка бр. 2-1708-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделската задруга „Китка“, Р. О. село Батинци, Скопско.

Задругата е основана со Самоуправната спогодба за здружување на земјоделските производители, заклучена на 20. X. 1981 година.

Основачи на задругата се: Бекир Хасан, Кадриовски Пајазит, Бекир Руфат, Бекир Тасим, Исмаиловски Музафер, Незири Масар, Исмаиловски Ирфан, Сулејмановски Бекир, Сулејман Ајдин, Бекир Хусеин, Бекир Адем, сите од село Пагаруша; Азизи Рамиз, с. Горно Количане; Османи Исмаил, с. Горно Количане, Демири Беџет, Џемаили Али, Алиу Невзат, Џемаили Рамадан, Амеди Сабедин, Бекир Тасим, Ганију Амет, Раими Раим, Локмани Алишан, Џемаили Нечати, Сефери Рамиз, Мемети Садик, Мемети Амет, сите од село Вртекица; Ибраимовски Азис, с. Долно Количане и Един Несим, с. Долно Количане.

Основни дејности: земјоделско производство (полјоделство, овоштарство, лозарство и сточарство).

Споредни дејности: производство на домашни ракотворби.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, целосно и неограничено.

Во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Задругарот, основач на задругата, во правниот промет со трети лица одговара во висина на здружениот влог, односно за обврските на задругата, сторени во правниот промет со трети лица, одговараат и задругарите ограничено супсидијарно за секоја обврска до износ од 2.000,00 дин.

Задругата ќе ја застапува Бекир Асан, в.д. директор, целосно и неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1059/81. (30)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ

Врз основа на решението У. бр. 08-182/1 од 1. XI. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи под рег. бр. 34, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковачки занаетчиски дуќан „Друмо“ на Кирил Ефтимов Манчовски с. Чифлик,

Берово. Предмет на работењето на дуќанот е обавување метало-преработувачка дејност од ковачкиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Кирил Ефтимов Манчовски. (2)

Врз основа на решението У. бр. 08-196/1 од 7. XI. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 37, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Бреза“ на Благој Кирил Галабовски, ул. „Горти Димитров“ бб, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење занаетчиска дејност од областа на столарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Благој Кирил Галабовски. (6)

Врз основа на решението У. бр. 08-195/1 од 3. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, под рег. бр. 36, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столарски занаетчиски дуќан „Петлец“ на Љупчо Димитар Шутевски, с. Русиново, Берово. Предмет на работењето на дуќанот е вршење занаетчиска дејност од областа на столарскиот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Љупчо Димитар Шутевски. (14)

Врз основа на решението У. бр. 08-28 од 1. III. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 155, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар-Благој Јосиф Страторски од село Русиново, Берово. (1)

Врз основа на решението У. бр. 08-191/1 од 20. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 29, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Перо Павлев Пачарски, с. Будинарци, Берово. (3)

Врз основа на решението У. бр. 08-197 од 4. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 46, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Бранко Илија Арменски, Берово. (4)

Врз основа на решението У. бр. 08-200 од 15. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 313, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимар Милан Јован Рашковски, Берово. (5)

Врз основа на решението У. бр. 08-212/1 од 21. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 196, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Ефтим Јованов Цевковски, Пехчево, Берово. (7)

Врз основа на решението У. бр. 08-209/1 од 17. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 248, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Димитар Михаил Камберски, с. Владимирово, Берово. (8)

Врз основа на решението У. бр. 08-211/1 од 18. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 378, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Бајрам Адем Бајрами, Пехчево. (9)

Врз основа на решението У. бр. 08-214/1 од 21. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 271, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Киро Маноилов (Ковачовски) Милошевски. (10)

Врз основа на решението У. бр. 08-217/1 од 1. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 117, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Илија Самарџиски, с. Митрашинци, Берово. (11)

Врз основа на решението У. бр. 08-213/1 од 21. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 230, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Драгомир Димитар Цветковски, с. Панчарево, Берово. (12)

Врз основа на решението У. бр. 08-215/1 од 21. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 367, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Ѓорѓи Николов Фидански, с. Русиново, Берово. (13)

Врз основа на решението У. бр. 08-228/1 од 31. XII. 1981 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 158, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Јован Димитар Мираковски с. Русиново, Берово. (15)

84. Наредба за пропишување на потсметки на уплатните сметки како и за утврдување на збирни стапки за уплатување на придонесите од личниот доход на работниците и од доходот — — — — 186
85. Квантификации за порастот на личните доходи во 1982 година — — — — 190
86. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 63/81 од 20 јануари 1982 година 191
87. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 111/81 од 21 јануари 1982 година 192
88. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 225/81 од 20 јануари 1982 година 192

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

193. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца — — — — — 193

БИТОЛА

194. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола — — — — — 193

ГОСТИВАР

195. Одлука за утврдување стапки на придонеси на СИЗ на културата на општина Гостивар и стапки на придонеси со кои се формираат средства за здружување во Републичката заедница на културата за 1982 година — — — — — 194

КОЧАНИ

196. Одлука за стапките на придонесите за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката за посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство за 1982 година — 194

РЕСЕН

197. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Ресен и за здружување на средства во Републичката самоуправна интересна заедница на физичката култура во 1982 година — — — — — 195
198. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата Ресен и за здружување на средствата во Републичката самоуправна интересна заедница на културата во 1982 година — 195

КАВАДАРЦИ

199. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Кавадарци за 1982 година — — — — — 196

СОДРЖИНА

Страна

82. Одлука за помилување на осудени лица 185
83. Упатство за изменување на Упатството за начинот на утврдувањето на основната, пресметувањето, уплатувањето и насочувањето на задолжителниот заем за Фондот на Федерацијата — — — 185